

ПРОГРАМА

Школа за политики при Претседателскиот центар за политичко образование

Модул I

26, 27, 28 март 2021 година

**Вила „Водно“, Скопје
и онлајн на платформата „ЗУМ“**

Школа за политики

Модул I

26 март 2021 година (петок)

Вила „Водно“

Свечено отворање на Школата за политики при Претседателскиот центар за политичко образование

Модератор: г. Александар Ѓурчески, Сектор за односи со јавноста во Кабинетот на
Претседателот

- 11:00 Поздравно обраќање на претседателот на Република Северна Македонија, г. Стево Пендаровски;
- 11:10 Воведно обраќање на проф. д-р Александар Љ. Спасов, претседател на Програмскиот совет на Претседателскиот центар за политичко образование и советник на претседателот за надворешна политика, внатрешна политика и уставни прашања;
- 11:20 Обраќање на г. Ричард Грем (Richard Graham), претседател на Бордот на Фондацијата за демократија на Вестминстер, член на Парламентот на Обединетото Кралство и трговски пратеник на премиерот на Обединетото Кралство за економската заедница „АСЕАН“, Малезија, Филипините и Индонезија; (онлајн)
- 11:35 Поздравно обраќање на г-а Ева Елерајт, директорка на фондацијата „Фридрих Еберт“ за Северна Македонија; (онлајн)
- 11:40 Поздравно обраќање на г. Овен Паун, резидентен програмски директор на Меѓународниот републикански институт (ИРИ);
- 11:45 Поздравно обраќање на г. Даниел Браун, директор на фондацијата „Конрад Аденауер“ за Северна Македонија;
- 11:50 Поздравно обраќање на г-а Нена Манчев, менаџер за лидерски и образовни програми во фондацијата „МК2025“; (онлајн)
- 11:55 Поздравно обраќање на г. Роберт Скот Хејзлет, виш резидентен директор на Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ);
- 12:00–12:15 Кратко неформално запознавање на учесниците.

Школа за политики

Модул I

27 март 2021 година (сабота)

онлајн, на и-лајнформата „ЗУМ“

Модератори: г-а Леа Матевска, надворешен стручен соработник од областа на внатрешната политика во Кабинетот на претседателот и г-а Дона Костуранова, програмски менаџер на Фондацијата за демократија на Вестминстер во Северна Македонија

- 9:35 – 9:50 Регистрација на учесниците;
- 9:50 – 10:00 Воведно обраќање на г. Тоше Зафиров, заменик-генерален секретар во Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија и член на Програмскиот совет на Претседателскиот центар за политичко образование;
- 10:00 – 11:30 „Вонредна состојба: научени лекции и идни предизвици“ – д-р Рената Тренеска-Дескоска, поранешна министерка за правда и редовна професорка на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ;
- 11:30 – 12:00 Пауза;
- 12:00 – 13:30 „Како до правна држава според европски стандарди: реформа на правосудството и борба со организираниот криминал и високата корупција“ – д-р Беса Арифи, вонредна професорка на Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа;
- 13:30 – 15:00 Пауза за ручек;
- 15:00 – 16:30 „Кризата на мејнстрим партиите и предизвиците за современиот политички конзервативизам“ – д-р Александар Спасеновски, вонреден професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ.
- 16:30 – 17:00 Пауза;
- 17:00 – 18:30 „Кризата на мејнстрим партиите и предизвиците за современата социјалдемократија“ – д-р Александар Љ. Спасов, претседател на Програмскиот совет на Претседателскиот центар за политичко образование, советник на претседателот за правни прашања и вонреден професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ;

Школа за политики

Модул I

28 март 2021 година (недела)

онлајн, на илајџформата „ЗУМ“

Модератори: г-а Ана Алибегова, раководителка на програми во Меѓународниот републикански институт (ИРИ) и г. Дамир Незири, претставник на Фондацијата за демократија на Вестминстер во Северна Македонија

- 9:45 – 10:00** Регистрација на учесниците;
- 10:00 – 11:30** „Активизам, застапување и влијание за политики и промени од позиција на цивилното општество“ – г-а Уранија Пировска, извршна директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права;
- 11:30 – 12:00** Пауза;
- 12:00 – 13:30** „Улогата на медиумите во развојот на современата демократска политика“ – г-а Сју Инглиш (Sue English), член на Бордот на гувернери на Фондацијата за демократија на Вестминстер, претседателка на Одборот на доверители на Комитетот за итни случаи при катастрофи (The Disasters Emergency Committee), поранешна раководителка на Би-Би-Си (BBC) за политички програми, одговорна за политички, парламентарни и изборни вести, програми и дигитални содржини;
- 13:30 – 13:40** Завршни согледувања за првиот модул на Школата за политики – г. Тоше Зафиров, заменик-генерален секретар во Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија и член на Програмскиот совет на Претседателскиот центар за политичко образование.